

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002год.) и член 33 од Деловникот на Советот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 2/06), Претседателот на Советот на Општина Свети Николе на ден 18.08. 2017 година донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**за свикување на седумдесетидеветтата редовна седница на**  
**Советот на Општина Свети Николе**

Седумдесетидеветтата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден **30.08. 2017 година (среда) 2017 година со почеток во 15:00 часот** во големата сала на Општина Свети Николе.

За седницата го предлагам следниот

**Дневен ред**

- Усвојување на записникот од седумдесетиосмата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 31.07.2017 година;

**Точка 1**

Предлог – Одлука за одредување на член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе;

**Точка 2**

Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Даме Груев,, с. Ерцелија;

**Точка 3**

Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Кирил и Методиј,, Свети Николе;

**Точка 4**

Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе;

**Точка 5**

Предлог- Одлука за именување на член во Училишниот Одбор на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе – претставник од општината како основач на училиштето;

**Точка 6**

Извештај за реализација на Општина Свети Николе за ВТОРИОТ квартал за 2017 година;

**Точка 7**

Квартален извештај на буџетот на Општина Свети Николе за извештајниот период (комулативно) за квартал – ВТОРИ од 01.01. 2017 година до 30.06. 2017 година;

**Точка 8**

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините – КЗ;

**Точка 9**

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ВТОР квартал;

**Точка 10**

Информација за безбедносната состојба во областа на јавната безбедност во текот на првото полугодие од 2017 година на подрачјето на ПС Свети Николе;

**Точка 11**

Годишен Извештај за работата на ООУ „Даме Груев,, с. Ерцелија за учебната 2016/2017 година;

**Точка 12**

Годишен Извештај за работата на ООУ „Кирил и Методиј,, Свети Николе за учебната 2016/2017 година;

**Точка 13**

Предлог –Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Гоце Делчев,, Свети Николе;

**Точка 14**

Предлог – Одлука за утврдување потреба од размена на градежно земјиште;

**Точка 15**

Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Свети Николе за 2017 година;

**Бр.0801- 320**  
**18.08. 2017 година**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Илија Стоилев с.р.**